

**ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА**  
**ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје**

Бр	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковна спогодба	ОПЈН	Потставка	Очекуван почеток на постапка (месец)	Проценета вредност на договорот/рамковната спогодба без ДДВ (денари)	Вид на постапка
<b>I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки</b>						
I.1. Материјално-технички средства и опрема						
1	Материјал за одржување на водоводна инсталација, ел.инсталација, разладна техника и фреон, браварски, столарски и молерофарбарски материјал	31681410-0 Електрични материјали 44115200-1 Материјали за водовод и греење 44192000-2 Други разновидни градежни материјали	424210	февруари	2.400.000,00	Отворена постапка
2	Медицински и технички гасови	24111500-0 Медицински гасови	423590	јули	8.000.000,00	Отворена постапка
3	Мазут за ложење/течни горива	09130000-9 Нафта и нејзини дестилати	421240	септември	2.050.000,00	Отворена постапка
4	Природен гас	09123000-7 Природен гас	421290	октомври	34.780.000,00	Отворена постапка
5	Снабдување со електрична енергија	09310000-5 Електрична енергија	421110	октомври	21.670.000,00	Отворена постапка
6	Гориво, моторни масла, мазива, антифриз и др.течности за возила и агрегати	09100000-0 Горива 09211100-2 Моторни масла	421410	август	1.100.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Опрема за греење и климатизација, филтри и сл.	39715200-9 Опрема за греење 42500000-1 Опрема за ладење и вентилација 42510000-4 Единици за размена на топлина, опрема за климатизација и ладење, и машинерија за филтрирање	480160	март	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
8	Клима уреди, греалки, вентилатори и сл.	42500000-1 Опрема за ладење и вентилација	480160	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
9	Медицински апарати и опрема (респиратори, аспиратори, апарати за анестезија, електрохируршки единици, ЕХО апарати, ЕКГ апарати, апарати за притисок, ваги со висиномер, оп.светла и оп.столови, болнички кревети и наткасни, апарати за микробиолошка лабораторија, поситни апарати - пулсоксиметри, инхалатори, пумпи за ентэрална исхрана, ласерски и обични топломери и сл.)	33100000-1 Медицинска опрема 33169000-2 Хирушки инструменти	480120	февруари	32.800.000,00	Отворена постапка

10	Друга опрема (пример: машини за чистење и полирање, компресори, вакуум пумпи, уреди за дојава и ПП заштита, проектор-видео бим за кино сала, систем за баркод читачи, индустриски вентилатори за ладење на трафостаница, вентилатори за извлекување на влага и миризба од болничка кујна и слично)	44480000-8 Разновидна ПП опрема 42912350-0 Опрема за станица за филтрирање 42531000-7 Делови за опрема за ладење 42520000-7 Опрема за вентилација	480190	април	2.600.000,00	Отворена постапка
11	Стерилизатор - аутоклав за медицински отпад, болнички лифт, систем за вакуум пошта или сл.	33100000-1 Медицинска опрема	480190	март	3.000.000,00	Отворена постапка
12	Кујнска опрема и опрема за перална	39221000-7 Опрема за кујни 39291000-8 Предмети за перални	480150	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
13	Автоматика за систем за технички компримиран воздух на 8 бари за перална, хидрофорска потстанција со резервоари, централна стерилизација и операциони сали	42123000-7 Компресори	480190	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
14	Расходи за репрензетација		426210	февруари	450.000,00	Барање со прибирање понуди
Вкупно за I.1.					113.050.000,00	
<b>I.2. Интендантски материјални средства и канцелариска опрема</b>						
1	Ситен инвентар (алат, прибор и сл.)	44512000-2 Разновидни рачни алатки	423810	март	200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Резервни делови, батерии, сијалици специјални, потрошен алат, бургии и слично	34913000-0 Различни резервни делови	423830	март	50.000,00	Барање со прибирање понуди
3	Други материјали (рез.делови за боци за компримирани гасови, платно за постелнина, завеси, венецијанери, филтри за стерилизација за добоши-касети и сл.)	34913000-0 Различни резервни делови	423990	февруари	600.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Облека за медицински и технички персонал	33199000-1 Облека за медицински персонал	423310	март	2.000.000,00	Отворена постапка
5	Обувки за медицински и технички персонал	18800000-7 Обувки	423320	март	2.000.000,00	Отворена постапка
6	Постелнина болничка	39512000-4 Постелнина	423330	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Канцелариски мебел и опрема	39130000-2 Канцелариски мебел	483110	април	2.000.000,00	Отворена постапка
8	Тоалетна хартија, хартија за бришење раце и салфетки	33760000-5 Тоалетна хартија, марамчиња, пешкири за бришење раце и салфетки	423710	септември	2.000.000,00	Отворена постапка
9	Медицински прекривки за кревет во ролна за еднократна употреба	33770000-8 Хартија за санитарна употреба	423710	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
10	Вреќи за комунален и медицински отпад	19640000-4 Политенски отпадоци и вреќи и торби за отпад	423710	септември	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
11	Канти за медицински отпад	34928480-6 Контејнери и канти за ѓубре и отпад	423710	септември	600.000,00	Барање со прибирање понуди

12	Средства за одржување на хигиена	39830000-9 Производи за чистење 39831600-2 Средства за чистење на тоалети 39813000-4 Паста и прашоци за чистење	423710	март	2.000.000,00	Отворена постапка
13	Сол таблетирана, нејодирана, индустриска	15872400-5 Сол 14410000-8 Камена сол	423710	април	300.000,00	Барање со прибирање понуди
14	Течен детергент за машинско миење и плакнење на садови, отстранување на бигор, сол за омекнување на вода и слично	39831200-8 Детергенти	423710	февруари	500.000,00	Барање со прибирање понуди
15	Детергент за машинско перење на алишта, омекнувач, средства за отстранување на бигор и слично	39831200-8 Детергенти	423710	февруари	900.000,00	Барање со прибирање понуди
16	Фолии и кеси за пакување на храна и ракавици - најлонски и памучни	33198000-4 Хартиени производи за болничка употреба 8937000-6 Вреќи за пакување на стоки	423710	февруари	300.000,00	Барање со прибирање понуди
Вкупно за I.2.					17.050.000,00	
I.3. Информатички средства и канцелариски материјали						
1	Тонери за печатари и апарати за фотокопирање	30125110-5 Тонер за ласерски печатачи 30125120-8 Тонер за фотокопири	423110	октомври	100.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Хартија за фотокопирање	30197643-5 Хартија за фотокопирање	423110	јули	2.000.000,00	Отворена постапка
3	Канцелариски материјали	30192000-1 Канцелариски материјали	423110	октомври	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Печати, штембили и факсимили	35121500-3 Печати	423110	октомври	200.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Информатичка опрема и опрема за видео надзор, УПС уреди, уреди за ПП дојава, бар код читачи, рампи и електрични врати со магнетни читачи, евиденција на пристап и контрола на движење на вработени и сл.	30200000-1 Компјутерска опрема и материјал 32323300-6 Видео опрема	480140	март	6.000.000,00	Отворена постапка
Вкупно за I.3.					9.500.000,00	
I.4. Прехранбени производи						
1	Прехранбени производи и пијалоци	15000000-8 Прехранбени производи, пијалаци, тутун и сродни производи 15511000-3 Млеко 15811100-7 Леб 15110000-2 Месо 03220000-9 Зеленчуци, овошја и јаткасто овошје	423410	јануари	23.000.000,00	Отворена постапка
Вкупно за I.4.					23.000.000,00	
I.5. Медицинска опрема и санитарски материјални средства						
1	Лекови (ампуларна терапија и лекови за хемодијализа)	33680000-0 Фармацевтски производи	423510	јануари	58.992.200,00	Отворена постапка
2	Лекови	33680000-0 Фармацевтски производи	423510	април	11.000.000,00	Отворена постапка

3	Лекови - Инфузиони раствори	33680000-0 Фармацевтски производи	423510	март	12.000.000,00	Отворена постапка
4	Импланти - Ендопротези за колк, колено и рамо	33183100-7 Ортопедски импланти	423540	март	22.508.800,00	Отворена постапка
5	Импланти - Остеосинтетски потрошен материјал	33141700-7 Ортопедски материјали 33183100-7 Ортопедски импланти	423540	февруари	8.000.000,00	Отворена постапка
6	Импланти - Лигаментопластика за колено, рамо и скочен зглоб	33141700-7 Ортопедски материјали 33183100-7 Ортопедски импланти	423540	март	7.000.000,00	Отворена постапка
7	Импланти - Интраокуларни леќи	33731110-7 Интраокуларни леќи	423540	јануари	5.550.000,00	Отворена постапка
8	Импланти - Хируршки мрежи	33184100-4 Хирушки импланти	423540	јуни	5.000.000,00	Отворена постапка
9	Импланти - Стентови за интервентна кардиолгија	33184100-4 Хирушки импланти	423540	февруари	15.000.000,00	Отворена постапка
10	Импланти - Стентови за интервентна радиолгија	33184100-4 Хирушки импланти	423540	април	4.000.000,00	Отворена постапка
11	Медицински потрошен материјал за ФАКО процедури	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	10.600.000,00	Отворена постапка
12	Медицински прибор и материјал од пластика и гума	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	13.900.000,00	Отворена постапка
13	Медицински потрошен материјал за стерилизација и ЕКГ хартија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	2.630.000,00	Отворена постапка
14	Завоен медицински потрошен материјал	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јануари	7.990.000,00	Отворена постапка
15	Медицински потрошен материјал (игли шприцови, сонди, дренажи, катетери, тубуси, хируршки ракавици, ракавици и др.)	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	февруари	15.705.500,00	Отворена постапка
16	Медицински потрошен материјал	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	мај	8.000.000,00	Отворена постапка
17	Медицински потрошен материјал	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	ноември	6.000.000,00	Отворена постапка
18	Медицински потрошен материјал за неврохирургија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	февруари	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
19	Медицински потрошен материјал за интервентна кардиолгија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јуни	14.000.000,00	Отворена постапка
20	Медицински потрошен материјал за интервентна радиолгија за онколошки пациенти	33680000-0 Медицинска опрема, фармацевтски и производи за лична нега	423550	јануари	4.450.000,00	Отворена постапка
21	Медицински потрошен материјал за интервентна радиолгија	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јуни	9.000.000,00	Отворена постапка
22	Хируршки конци	33141125-2 Материјали за хируршки игли за шиене 33141121-4 Хируршки игли	423550	ноември	6.000.000,00	Отворена постапка
23	Медицински потрошен материјал за ЕРЦП	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	јуни	1.474.000,00	Отворена постапка

24	Медицински средства - Степлери, инструменти, клипсери и троакари	33140000-3 Медицински потрошен материјал	423550	февруари	20.000.000,00	Отворена постапка
25	Медицински средства - Дезинфициенси	24455000-8 Дезинфициенси	423550	март	5.000.000,00	Отворена постапка
26	Медицински средства - Затворен систем за земање крв	33620000-2 Медицински производи за крв, крвни органи и кардиоваскуларниот систем	4235902	февруари	3.500.000,00	Отворена постапка
27	Медицински средства - Дијализери и друг потрошен материјал за хемодијализа	33181520-3 Потрошни материјали за дијализа	4235901	јуни	14.000.000,00	Отворена постапка
28	Медицински средства - Реагенси, хемикалии, прибор и потрошен лабораториски материјал	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	ноември	6.400.000,00	Отворена постапка
29	Медицински средства - Алергени	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	октомври	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
30	Реагенси за IMMULITE 2000HPI	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	октомври	13.000.000,00	Отворена постапка
31	Реагенси за ARCHITECT i1000	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јануари	5.190.000,00	Отворена постапка
32	Реагенси за ARCHITECT c4000	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јуни	2.000.000,00	Отворена постапка
33	Реагенси за апарат SWING	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	февруари	3.980.000,00	Отворена постапка
34	Реагенси и тестови за изработка на пнеумослајд	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јануари	1.050.000,00	Барање со прибирање понуди
35	Реагенси и тестови за гасен анализатор GEM 3000	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	април	617.500,00	Барање со прибирање понуди
36	Потрошен материјал за коагулометар Xprecia Stride и реагенси за Dimension	33140000-3 Медицински потрошен материјал	4235902	јули	2.000.000,00	Отворена постапка
37	Потрошен материјал за брзо одредување на седиментација за Alifax	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јули	462.000,00	Барање со прибирање понуди
38	Реагенси за ЦКЛ и ОТМ (BCS, Advia Dimension, Centaur, BN Prospect, Atlas, Chronolog, RIDA, Medonic)	33696500-0 Лабораториски реагенси	4235902	јуни	35.000.000,00	Отворена постапка
39	Медицински средства - РТГ филмови	32354110-3 Рендгенски филм	4235903	јуни	6.000.000,00	Отворена постапка
40	Медицински средства - РТГ контрастни средства	33696800-3 Контрастни медиуми за рендгенологија	4235904	јуни	7.000.000,00	Отворена постапка

Вкупно за I.5. 376.000.000,00

**Вкупно за I 538.600.000,00**

## II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

II.1. Услуги во врска со материјално-технички средства						
1	Услуги за одржување и поправка на стакла на прозорци, алуминиумски и ПВЦ врати	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	1.200.000,00	Отворена постапка

2	Сервисирање и одржување на термоенергетски блок	50531100-7 Услуги за поправка и одржување на котли	424210	јануари	5.800.000,00	Отворена постапка
3	Услуга за чистење на канали за климатизација и вентилација со замена на филтри	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување 42514310-8 Филтери за воздух	424210	мај	2.000.000,00	Отворена постапка
4	Услуга за одржување и изведба на водоводни и канализациони инсталации	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	април	2.000.000,00	Отворена постапка
5	Молерофарбарски и сидарски услуги	45440000-3 Работи за молерисување и глазирање на сидови	424210	февруари	2.000.000,00	Отворена постапка
6	Изработка и поправка на спуштен плафон (армстронг и хантер даглас плафони)	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Изработка на подни облоги и ПВЦ подови	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
8	Реновирање на санитарни јазли	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	март	2.400.000,00	Отворена постапка
9	Услуга за одржување на електрична инсталација	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	февруари	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
10	Одржување на кровна конструкција	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	февруари	1.600.000,00	Отворена постапка
11	Столарски и тапетарски услуги	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	мај	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
12	Услуги за одржување на лифтови	50750000-7 Услуги за одржување на лифтови	424210	февруари	5.000.000,00	Отворена постапка
13	Редовен инспекциски и технички преглед на парни котли, хидрофорски резервоари, резервоари за компримиран воздух, трансформатори, издувни гасови, сигурносни вентили, мерни инструменти и уреди	50531100-7 Услуги за поправка и одржување на котли	424210	април	100.000,00	Барање со прибирање понуди
14	Редовен технички преглед на лифтови	50750000-7 Услуги за одржување на лифтови	424210	април	200.000,00	Барање со прибирање понуди
15	Услуги за дезинфекција, дезинсекција и дератизација	90921000-9 Услуги за дезинфекција и истребување	424230	јануари	300.000,00	Барање со прибирање понуди
16	Услуги за поправка и одржување на противпожарна опрема, громобранска инсталација и мерење на заземјувањето	50413200-5 Услуги за поправка и одржување на противпожарна опрема	424210	октомври	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
17	Сервисирање и одржување на електрични врати	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	јули	2.200.000,00	Отворена постапка
18	Услуги за отпушување на канализациона мрежа	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424210	октомври	500.000,00	Барање со прибирање понуди



19	Сервисирање и одржување на воздушни завеси	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	февруари	200.000,00	Барање со прибирање понуди
20	Сервисирање и одржување на компресори и вакуум пумпи, моторни косилки, тримери, водни пумпи, винклување на електромотори и др.	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	март	300.000,00	Барање со прибирање понуди
21	Сервисирање и одржување на агрегати	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
22	Сервис и поправка на транспортни траки за храна и сервис и поправка на автоматски метални врати во хангар за влез на возила на брза помош	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
23	Сервисирање и одржување на машини за чистење, гланцање и полирање на подови	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	септември	600.000,00	Барање со прибирање понуди
24	Услуги за заштита од јонизирачко зрачење и радициона сигурност	90721600-3 Услуги поврзани со заштита од зрачење 38341200-9 Дозиметри за зрачење	424440	ноември	600.000,00	Барање со прибирање понуди
25	Услуга за поправка и санација на тркала од болничките кревети, наткасни, колички за подела на терапија, колички за подела на храна и сл. со сите потребни металостругарски работи, гумирање на истите и др.	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	март	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
26	Услуга за одржување и сервисирање на системи за ПП дојава, сигнализација за повик на сестра и домофони	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	март	600.000,00	Барање со прибирање понуди
27	Услуга за одржување на инсталација за гасови (медицински и технички) со сите пропратни елементи (редуцири-регулатори, неповратни вентили, сита-филтри, мерни уреди, дозни и слично	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	април	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
28	Одржување и надградба на фискални апарати со GPS уред	50312600-1 Одржување и поправка на опрема за информатичка технологија	424440	октомври	100.000,00	Барање со прибирање понуди
29	Услуги за поправка и одржување на автомобили	50112000-3 Услуги за поправка и одржување на автомобили	424110	февруари	950.000,00	Барање со прибирање понуди
Вкупно за II.1.					38.250.000,00	
II.2. Услуги за сервисирање на опрема во кујна, перална, разладни уреди и канцелариска опрема						
1	Сервисирање на опрема и апарати во болничка кујна	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	август	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Сервисирање и одржување на разладна термичка техника	50730000-1 Услуги за поправка и одржување на системи за разладување	424440	јули	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
3	Сервисирање на клима комори (ургентен центар, физикална, хемодијализа, неврологија, трауматологија и кардиологија)	50730000-1 Услуги за поправка и одржување на системи за разладување	424440	април	2.000.000,00	Отворена постапка

4	Сервисирање и поправка на машини и апарати во болничка перална	50000000-5 Услуги за поправка и одржување	424440	август	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Поправка и тапазирање на канцелариски мебел и опрема	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424410	јуни	2.300.000,00	Отворена постапка
6	Сервисирање и одржување на системи за омекнување и третман на вода	50800000-3 Разновидни услуги за поправка и одржување	424440	февруари	3.000.000,00	Отворена постапка
Вкупно за II.2.					10.900.000,00	
II.3. Услуги во врска со информатички средства						
1	Одржување и сервис на информатичка опрема	50312600-1 Одржување и поправка на опрема за информатичка технологија	424420	јануари	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
2	Лиценци за антивирус	48761000-0 Софтверски пакет за антивируси	424420	јануари	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
3	Услуга за одржување на апликативен софтвер	72267000-4 Услуги за одржување и поправка на софтвер	424420	јули	600.000,00	Барање со прибирање понуди
4	Одржување и сервис на видео надзор, контрола на пристап и електрични рампи со читачи на магнетни картички	50343000-1 Услуги за поправка и одржување на видео опрема	424420	јуни	1.000.000,00	Барање со прибирање понуди
Вкупно за II.3.					4.000.000,00	
II.4. Услуги во врска со медицинска опрема, санитарски материјални средства и здравствена заштита						
1	Услуги за поправка и одржување на медицинска опрема	50421000-2 Услуги за поправка и одржување на медицинска опрема	424440	февруари	43.500.000,00	Отворена постапка
Вкупно за II.4.					43.500.000,00	
II.5. Договорни услуги за копирање, печатење и издавање и осигурување						
1	Изнајмување на уреди за печатење	79521000-2 Услуги за фотокопирање	425920	февруари	3.200.000,00	Отворена постапка
2	Осигурителни услуги	66510000-8 Осигурителни услуги	425250	септември	1.800.000,00	Отворена постапка
3	Услуги за физичко, техничко и патролно обезбедување	79710000-4 Услуги за безбедност	424220	февруари	7.100.000,00	Отворена постапка
4	Осигурување на моторни возила	66510000-8 Осигурителни услуги	425260	септември	100.000,00	Барање со прибирање понуди
5	Регистрација на моторни возила	66510000-8 Осигурителни услуги	421420	февруари	200.000,00	Барање со прибирање понуди
6	Други договорни услуги	79994000-8 Договорни административни услуги	425990	февруари /јули	2.400.000,00	Барање со прибирање понуди
7	Услуги за печатење	79810000-5 Услуги за печатење	425920	февруари	4.800.000,00	Отворена постапка
8	Услуги за одржување на хигиена	90920000-2 Услуги поврзани со одржување на хигиена	425990	февруари	15.000.000,00	Отворена постапка



9	Собирање и транспорт на медицински отпад	90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање на болнички отпад	421150	октомври	4.000.000,00	Отворена постапка
10	Собирање и транспорт на комунален отпад	90524400-0 Собирање, транспорт и депонирање на болнички отпад	421130	август	1.650.000,00	Отворена постапка
11	Превоз на пациенти за хемодијализа	60130000-8 Специјализирани услуги за патен превоз на патници	421440	јуни	2.000.000,00	Отворена постапка
12	Интернет, фиксна и мобилна телефонија	72400000-4 Интернет услуги 64200000-8 Телекомуникациски услуги 64212000-5 Услуги на мобилна телефонија	421320	декември	3.000.000,00	Отворена постапка
13	Услуги за скенирање на документи	79994000-8 Договорни административни услуги	425990	септември	1.200.000,00	Барање со прибирање понуди
Вкупно за II.5.					46.450.000,00	
<b>Вкупно за II</b>					<b>143.100.000,00</b>	
Вкупно за I+II					<b>681.700.000,00</b>	

ИЗРАБОТИЛ: Дипл.маш.инж.Зоран Алексиќ  
Дипл.фарм.спец.Тања Миленкоска

**ДОГОВОРЕН ОРГАН**  
**ЈЗУ ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА**  
**„8-ми СЕПТЕМВРИ“ СКОПЈЕ**  
**в.д.ДИРЕКТОР**  
**Доц.Д-р.Христијан Костов**